

Контролна листа

Ве молиме да ги донесете следните документи:

- Лични документи
- Потврда за пријава на живеалиште
- Свидетелства
- Потврди за старателство

Ве молиме да закажете термин!

Ве молиме, доколку сте во можност, со себе да поведете лице од доверба кое што зборува германски јазик.



Работно време со странки:

Понеделник и вторник 09.00 - 12.00 часот
Четврток 14.00 - 16.00 часот
и по договор

Работно време со странки за време на распуст:

Советување исклучиво со закажување на термин.

Ваш локален партнер

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel



Telefon 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de



GPS код: 51°39'53.9" N 6°36'30.2" E

Средства за јавен превоз:

Линии на DB 420 и 421 до Везел железничка станица, автобуски линии 63, 64 и 86 од железничката станица Везел до постојката „Arbeitsamt“.



Gefördert durch:

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen



Piktogramme: © Stadt Köln

 **Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel**



Училиште во округот Везел

Советување за упис во училиште
на новодоселени деца и
младинци

Тек на советодавниот разговор

Драги родители, драги старатели,
драги деца и драги младинци,


во Северна Рајна-Вестфалија сите деца и младинци на возраст од 6 до 18 години одат на училиште. Тоа е нивно право и нивна обврска.

Општинскиот центар за интеграција на округот Везел на сите новодоселени деца, младинци и на нивните родители и старатели им овозможува лични информативни и советодавни разговори во врска со посетувањето училиште.

Искусни наставници советуваат индивидуално и согласно потребите на следните теми:

- Училишен и образовен систем во Северна Рајна-Вестфалија
- Училишта и образовни установи во округот Везел
- Образовна биографија и планирање на образованието
- Препорака за соодветен тип на училиште
- Здравствен преглед пред упис во училиште
- Унапредување на повеќејазичноста односно на наставата на мајчин јазик
- Признавање на дипломи
- Препорака за други советувањата
- Онлајн портали за изучување на германски јазик
- Пакет за образование и учество во општествени активности (меѓу другото и дополнително унапредување на германскиот јазик)
- Социјална интеграција со помош на културни и спортски понуди

Ве молиме да се јавите и да закажете термин за советување:

 02 81 / 2 07-42 42



Ве молиме на разговорот да дојдете заедно со Вашите деца и да ги донесете потребните документи (види контролна листа):



Ве молиме, доколку сте во можност, со себе да поведете лице од доверба кое што зборува германски јазик:



Тек на настани до уписот во учил

Општинскиот центар за интеграција ќе ги пријави Вашите деца во Центарот за јавно здравје за да се изврши здравствен преглед:



Центарот за јавно здравје Ви се јавува и ви закажува термин:



Општинскиот центар за интеграција посредува соодветно училиште за Вашето дете:



Општинскиот центар за интеграција Ве информира Вас и училиштето, во кое училиште може да ги запишете Вашите деца.



Добра забава и многу успех на училиште!

